



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

"Sluzben Vesnik N.R.M"
administracija

Skopje

Maršala Tita

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издање. Огласи по тарифата. — Текукја сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-900880. — Текукја сметка на продавно-трговското одделение 101-670880

Среда, 2 август

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. VI

Редакција: Бранкова улица бр. 18-20. — Телефони: Редакција 28-833, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-613, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

435.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за водостројство-машиноградба на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИТЕ И ГЛАВНИТЕ ДИРЕКЦИИ ШТО БЕА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЕШКАТА ИНДУСТРИЈА НА ФНРЈ

Член 1

Се укинуваат следните генерални и главни дирекции што беа во надлежност на Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ:

1. Генералната дирекција на сојузната метална индустрија,

2. Генералната дирекција на сојузната дирекција на мотори,

3. Главната дирекција на сојузната електроиндустрија, што се основани со Уредбата за оснивање на генерални и главни дирекции на Министерството на индустријата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 8/47) а пренесени во надлежност на Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ со Уредбата за генералните и главните дирекции на Министерството на лесната индустрија на ФНРЈ, Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ и Министерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 13/48), и

4. Генералната дирекција на сојузната индустрија на земјоделски машини, основана со Уредбата за Генералната дирекција на сојузната индустрија на земјоделски машини („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 90/48).

Член 2

Укинатите генерални и главни дирекции од претходниот член (во натамошниот текст: дирекции), се раздолжуваат за целокупниот износ на годишното планско задолжување, а се задолжуваат републичките односно сојузните дирекции под чие што административно-оперативно раководство се пренесени претпријатијата што биле под раководство на укинатите дирекции, во смисла на Наредбата за надлежноста за решавање на работите од подрачјето на планирањето во врска со планот за 1950 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 40/50).

Член 3

Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ ќе одреди комисија за ликвидација на поодделните укинати дирекции.

Министерот на финансите на ФНРЈ може во согласност со Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ поодделни комисији да спојува односно да одреди Министерството на финансите на ФНРЈ непосредно да ги преземе работите на ликвидацијата на поодделни дирекции.

Ликвидационите комисији работат по напатствијата и директивите на Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 4

Правата и обврските на укинатите дирекции, доколку произлегле од редовното работење на уки-

натата дирекција како стопанско обединување, се пренесуваат на оној административно-оперативен раководител на кого што се пренесени претпријатијата што биле под раководство на укинатата дирекција.

Министерот на финансите на ФНРЈ може во поодделни оправдани случаи да донесе решение за отпишување на ненаплативите и спорните побарувања.

Член 5

Ликвидацијата на укинатите дирекции ќе се изврши во рокот што ќе го одреди Министерот на финансите на ФНРЈ одделно за секоја дирекција. Овој рок по правило не може да биде подолг од три месеца од денот на влегувањето во сила на ова уредба.

Исклучително, на образложен предлог на ликвидационата комисија Министерот на финансите на ФНРЈ може овој рок да го продолжи.

Член 6

Сите работи, права и обврски на Генералната дирекција на црната металургија на Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ преминуваат наполно на Генералната дирекција за црна металургија на Владата на ФНРЈ и постапката за ликвидација на Генералната дирекција на црната металургија на Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ нема да се спроведува.

Член 7

Поблиски прописи за спроведувањето на ова уредба ќе донесе по потреба Министерот на финансите на ФНРЈ.

Инвентарот на укинатите дирекции се става на располагање на Претседателството на Владата на ФНРЈ кое што ќе изврши распоред на овој имот.

Член 8

Се става во сила Уредбата за оснивање генерални и главни дирекции на Министерството на индустријата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 8/47), Уредбата за генералните и главните дирекции на Министерството на лесната индустрија на ФНРЈ, Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ и Министерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 13/47), Уредбата за оснивање генерални и главни дирекции на Министерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 19/48) и Уредбата за Генералната дирекција на сојузната индустрија на земјоделски машини („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 90/48).

Член 9

Ова уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за машиноградба,
Франц Лескошек, с. р.

436.

Врз основа на членот 80 ставот 2 од Уставот на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА**ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗНА СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ****Член 1**

Се укинува Комитетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ, што е основан со Уредбата за организацијата на Комитетот за радиодифузна служба и организацијата на радиодифузијата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 1/47).

Член 2

Работите од областа на радиофикацијата и радиодифузијата се пренесуваат во надлежност на Дирекцијата за информации на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Поблиски прописи за да се спроведе оваа уредба ќе донесе по потреба Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

25 јули 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

437.

Врз основа на чл. 80 став 2 од Уставот на ФНРЈ на предлог од Претседателот на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА**ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА ФИСКУЛТУРА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ****Член 1**

Се укинува Комитетот за фискултура на Владата на ФНРЈ што е основан со Општата уредба за комитетите на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 32/46).

Член 2

Работите од надлежноста на Комитетот за фискултура на Владата на ФНРЈ се пренесуваат во надлежност на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член 3

Надзор над работењето на Државниот институт за фискултура во Белград, како и другите работи кои

што се во врска со работењето на овој институт ги вршеше Комитетот за фискултура на Владата на ФНРЈ, се пренесуваат во надлежност на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

29 јули 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за наука и култура,
Родољуб Чолакович, с. р.

438.

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство по предлог од Министерот на саобраќајот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ШТО СЕ НАПЛАТУВААТ ОД ПЛОВИЛАТА НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА****Член 1**

Во чл. 3 на Уредбата за таксите што се наплатуваат од пловилата на внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/47) зад точ. в), се додава нова точка г) која што гласи:

„г) Пловилата што превозат стока за Југословенската армија”.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

28 јули 1950 година
Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на саобраќајот на ФНРЈ,
Влада Зечевич, с. р.

439.

Врз основа на чл. 78 ставот 2 од Уставот на ФНРЈ по предлог од Министерот на саобраќајот на ФНРЈ и Министерот на Финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

НАРЕДБА**ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР**

1) Членовите на Сојузот на синдикатите на Југославија, офицери и воени службеници на Југословен-

ската армија, припадници на народната милиција и членови на селанските работи задруги имаат право на попуст од 50% на воздухопловите во внатрешниот воздушен сообраќај на линиите Белград—Дубровник и обратно, Белград—Сарајево—Сплит и обратно, Сарајево—Дубровник и обратно, Загреб—Сплит и обратно и Загреб—Пула и обратно, со право да резервираат места.

На иста повластица имаат право и членовите на на поблиската фамилија на лицата што се споменати во претходниот став.

2) Правото на повластица од претходната точка може да се користи само со потврда (објава) за заминување на годишен одмор, што ја издаваат:

на членовите на синдикатот-синдикалната подружница, што ја заверува раководителот на претпријатието, установата или надлештвото;

на офицерите и воените службеници на Југословенската армија-старешината на единицата на која што и припаѓаат;

на членовите на селанските работи задруги-претседателот на управниот одбор на задругата, што ја заверува месниот народен одбор.

3) Под поблиска фамилија по оваа наредба се подразбираат брачниот другар и децата под 18 години.

За членовите на фамилијата потребно е во потврдата, осем нивните имиња и презимиња да се назначат и нивниот однос со корисникот (со брачниот другар односно децата).

4) Поблиски напатствија за применувањето на оваа наредба ќе издаде по потреба Министерот на саобраќајот на ФНРЈ.

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија од кој ден престанува да важи Наредбата за повластиците на членовите на Сојузот на синдикатите на Југославија на воздухопловите за време додека го користи годишниот одмор („Службен лист на ФНРЈ” бр. 52/49).

Бр. 3856

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на саобраќајот на ФНРЈ,

Влада Зечевич, с. р.

Го застапува Министерот на Финансите на ФНРЈ

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ,

инж. Милентије Попович, с. р.

440.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 106/46) Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО НА ПРЕЧИСТЕНА И ЗАПРАШЕНА СЕМЕНСКА СТОКА НА БЕЛИ ЖИТАРИЦИ ВО ЕКОНОМСКАТА 1950/51 ГОДИНА

I. — За семенската стока на белите житарици се определуваат следни единствени продавни цени на големо за економската 1950/51 година, со важност на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија:

	Динари за 100 кг
1. пченица (озима и јара)	567
2. р'ж (озим и јар)	521
3. јачмен (озим и јар)	520
4. овес (озим и јар)	536

Овие цени важат франко магацинот во местото на дистрибуцијата.

Како место на дистрибуција се сметаат сите околски места и места што ќе ги означат како места на дистрибуција министерот на земјоделието на народната република.

II. — Семенската стока на белите житарици нема да се продава за пари, туку исклучително ќе се дава во замена за истоветна меркантилна стока во сразмера 1 : 1 со додаток на разликата помеѓу цената на меркантилната и цената на семенската стока што е спомената во првиот став. Оваа разлика се наплатува при превземањето на семенската стока.

III. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

IV бр. 3884

29 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Претседател на Сојузната планска комисија,

Борис Кидрич, с. р.

441.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА СТАКЛО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Сојузниот институт за стакло, основан со Уредбата за оснивање и работење на Сојузниот институт за стакло („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/49) пренесен во надлежност на Советот за преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ со Уредбата за укинување на генералните и главните дирекции и управи во надлежност на органите од Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 38/50) преминува во надлежност на Владата на Народна Република Србија.

2. Службениците на Сојузниот институт за стакло, како движниот и недвижниот имот со кои што тој управува ќе ги превземе Владата на НР Србија.

3 Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

IV бр. 3887

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за преработувачка индустрија,
Рато Дугоњич, с. р.

442.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА КОШТАНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО РОВИЊ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР ХРВАТСКА И СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА ГОЛНИК ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР СЛОВЕНИЈА

1. Сојузниот институт за коштанно-зглобна туберкулоза во Ровињ, што е основан со Правилникот за оснивањето и надлежноста на Сојузниот институт за коштанно-зглобна туберкулоза („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 110/47) при Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ преминува во надлежност на Владата на НР Хрватска, а Сојузниот институт за туберкулоза на Голник („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 82/47) при Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, преминува во надлежност на Владата на Народна Република Словенија.

2. Службениците на Сојузниот институт за коштанно-зглобна туберкулоза во Ровињ и Сојузниот институт за туберкулоза на Голник, како и ситот движен и недвижен имот со кој што овие институти раководаат, ќе ги преземе Владата на Народна Република Хрватска односно Владата на Народна Република Словенија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3577

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за заштита
на народното здравје
др **Павле Грегорич, с. р.**

443.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТРОПСКИ БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ

1. Се укинува Сојузниот институт за тропски болести во Скопје, што е основан со Правилникот за Сојузниот институт за тропски болести во Скопје („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 82/47) при Комитетот за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ.

2. Службениците на Сојузниот институт за тропски болести во Скопје, како и ситот движен и недвижен имот со кој што раководел тој ќе ги преземе Владата на НР Македонија.

3. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Правилникот за Сојузниот институт за тропски болести во Скопје од 17 септември 1947 година III бр. 9873.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 3888

25 јули 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за заштита на
народното здравје на Владата на ФНРЈ,
др **Павле Грегорич, с. р.**

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ во бројот 3 од 1 август 1950 година објавува:

Укази за одликувањата бр.: 37/50, 41—46/50, 48—57/50, 60—63/50, 65—75/50, 78—79/50 и 82/50;

Занисници од седниците на Веќјето на народите и Сојузното веќе и заедничките седници на Народната скупштина на ФНРЈ на I вонредно заседание од второто свикување (26—27 јуни 1950 години).

СОДРЖАЈ:

	Страна
435. Уредба за укинување генералните и главни дирекции што биле во надлежност на Министерството на тешката индустрија на ФНРЈ	841
436. Уредба за укинување Комитетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ	842
437. Уредба за укинување Комитетот за физкултура на Владата на ФНРЈ — — — — —	842
438. Уредба за дополнување Уредбата за таксите што се наплатуваат од пловилата на внатрешната пловидба — — — — —	842
439. Наредба за повластици на воздухопловите за лица што се на годишен одмор — — —	842
440. Решение за единствените продажни цени на големо на пречистената и запрашената семенска стока од белите житарици во економската 1950/51 година — — — — —	843
441. Решение за пренесување Сојузниот институт за стакло во надлежност на Владата на Народна Република Србија — — — — —	843
442. Решение за пренесување Сојузниот институт за коштанно-зглобна туберкулоза во Ровињ во надлежност на Владата на Народна Република Хрватска и Сојузниот институт за туберкулоза на Голник во надлежност на Владата на Народна Република Словенија	844
443. Решение за укинување на Сојузниот институт за тропски болести во Скопје. — — —	844

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штамбарско претпријатие, Белград